

АЛУМИНОБИТ

ЗАВРШЕН ПРЕМАЗ ЗА ЗАШТИТА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

ОПИС: Рефлектирачки завршен премаз за заштита на битуменска хидроизолација на база на битумен, растворувачи, адитиви и алуминиумски пигменти.

СВОЈСТВА: АЛУМИНОБИТ ги задоволува барањата на МКС У.М3.240.

КАРАКТЕРИСТИКИ	МКС МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Надворешен изглед	/	/	премаз во вид на паста со сребрена боја
Содржина на растворувачи	У.М8.085	%	≤ 60
Точка на палење по Маркусон	Б.Х8.601	°С	≥ 35
Точка на омекнување по ПК	Б.Х8.613	°С	≥ 80
Постојаност на висока температура	У.М8.085	°С	≥ +70
Постојаност на ниска температура	У.М8.085	°С	≤ + 4
Водонепропустливост 20 кРа за 8 часа	У.М8.080	кРа	водонепропустлив
Прионливост на битуменска хидроизолација	Х.Ц8.059	/	добра

ПРИМЕНА: АЛУМИНОБИТ се применува за завршен, заштитен и рефлектирачки слој на битуменска хидроизолација на рамни и непроодни покриви.

ВГРАДУВАЊЕ: Пред употреба производот треба добро да се промеша. Се нанесува врз битуменската хидроизолација во два слоја, во ладна состојба на мин. +5°С, со премачкување со четка или со прскање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот е запалив. При работа во затворен простор треба да се обезбеди добро проветрување.

ПОТРОШУВАЧКА: Потрошувачката изнесува 300 - 350 гр/м².

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор.

За исправен транспорт е одговорен превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.